

МАКЕДОНСКИ ВООРУЖЕНИ ИНЦИДЕНТНИ ПРИКАЗНИ

"**Н**е верувајте им на политичарите што зборуваат, туку што прават", е реченицата која најчесто на митинзите ја изговара претседателот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски.

Кога ќе ја слушнете илјада пати звучи како класично клише, со која одреден политичар сака да каже дека е различен од другиот но, за жал, како минува времето оваа реченица станува вистинска рамка за денешната слика за Република Македонија. Комплетно развиен филм, кој од ден на ден станува сè појасен, а изречените зборови ветер кој исчезнува во изборната магла. И токму таа магла виси над нашата земја, во која по кој знае кој пат ни се случуваат истите работи, за кои политичарите ветиле дека нема да дозволат повеќе да се случат. Една од нив е дека ќе одржиме фер и демократски избори, кои повеќе ќе личат на скандинавски, отколку на балкански, и во кои ни случајно нема да има неправил-



ВЕТИЈА, А НЕ ИСПОЛНИЈА!

ВО ЧИЈА РЕЖИ ФИЛМОТ "ИСТРЕ



■ Пишува:
Магдалена АНДОНОВСКА

Според наши неофицијални информации, ДУИ се обидува да се задржи на власт, пред сè, поради хашките предмети, кои досега успешно успевахе да ги држи понастрана од македонските судови. Нивното процесуирање во Македонија би требало да отвори многу нови приказни, или според ДПА, "вистини" за кои во оваа политичка кампања зборува потпретседателот на ДПА, Мендух Тачи, а кои според него веќе се содржат во "белата книга", која одамна требаа да ја објават.

ности, или, пак, не дај Боже инциденти! Но?

На половина од изборниот кампањски пат се соочивме токму со тоа. Со жестоки инциденти, проследени со пукање, и тоа во центарот на главниот град, каде фреквенцијата на луѓе е најголема, со булдожерски уривања на штабови, со тешки вербални обвинувања адресирани до противникот, со секојдневни напади на партиските штабови, со претепувања на кандидати за пратеници, со ранување од огнестрелно оружје... И така до петти јули (ако го дочекаме), бидејќи ова изборно лудило или, пак, желбата да се собори, односно победи противникот доби енормни размери на неразумни избори, кои веќе тешко дека можат да се стават под контрола. Евидентен пример за

тоа се случувањата во албанскиот политички кампус, каде речиси и да нема ноќ, а да не слушнеме за нечиј урнат или нападнат изборен штаб, обвинување дека некој некому му се заканил, го претепал или, пак, му попречил во изборната кампања. Сепак, врв над сите врвови беше случувањето во главниот град на државата, каде активистите на двете најголеми политички партии, ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ, физички се пресметаа, поради "крадење" на местото за лепење плакати. Желбата сопствениот лидер да биде залепен на што подобро и повидно место, доведе до тоа две групи жестоко да се пресметаат меѓу себе, при што било употребено и огнестрелно оружје, од кое за среќа нема повредени. Ваквото прелевање на чашата полна инциденти,

Имаат ли крај инцидентите? Можеме ли да очекуваме дека ќе престанат, особено по укорите на американската амбасадорка Џилијан Миловановиќ, и конечно во фер и демократска атмосфера да го дочекаме петти јули? Тоа зависи, пред сè, од власта, која е одговорна за спроведување на изборите, од Министерството за внатрешни работи, и секако најмногу од претседателите на политичките партии, особено оние од албанскиот блок. И тука веројатно е најголемата стапица, во која паѓаат сите граѓани на Република Македонија, затоа што сите ние ќе бидеме виновни за неуспехот на изборниот процес.



ЌЕ ГО ДИСЦИПЛИНИРА ЛИ ЧЛЕНСТВОТО?

жеше да го претпостави! Без оглед дали истите се случуваат во македонскиот или, пак, во албанскиот политички блок. Крајната изборна сметка сите ќе ја платиме.

сè да е в ред, односно како во државава да не се одржуваат избори, и вели, истрагата е во тек!

Арно ама, оваа реченица важи за нас, но не и за Европа и за САД, кои видно револтирани, изненадени и шокирани од македонското изведување на скандинавските избори, на разговор ги повикаа двајцата клучни луѓе - претседателите на ДУИ и на ДПА, Али Ахмети и Арбен Џафери, со надеж дека од нив ќе добијат сериозно ветување дека насилствата ќе завршат. Но, и покрај застрашувањата со последици врз аспирациите на Република Македонија за членство во Европската унија, ветувањето доби само вербален карактер, додека теренот остана и натаму да се "обработува" како и досега.

КОЈ ПУКА ВО ИЗБОРИТЕ?

Истрели во ноќта. Ова е реченицата која ја слушаме за секоја измината ноќ во скопската населба Сарај, поголемиот дел од тетовските и од гостиварските села, но и во самиот град Тетово. Вака е од првиот ден на почнувањето на изборната кампања во албанскиот политички кампус, кој за овие избори очигледно дека решил жестоко да се пресмета меѓу себе, и покрај милионите апели од меѓународната заедница за одржување мирни и достоинствени избори. Но, тие апели никој не ги слуша. Пукотниците продолжуваат, земаат сè поголем замав, а Министерството за внатрешни работи се однесува како

Мудриот Џафери и прагматичниот Ахмети на американската амбасадорка, Џилијан Миловановиќ, и на европретставникот, Ерван Фуере, им ветува дека ќе го дисциплинираат своето членство, во спротивно, како што се дознава, Европа и САД, би можеле многумина од најблиските соработници на двајцата албански лидери да ги стават на црната листа! Ова заплашување, кое требаше да вроди со плод, за жал, од говорниците на митинзите на овие две партии, заврши само со неколку куртоазни повикувања до нивните членови и симпатизери

ЈА СЕ СНИМА ЛИ ВО НОЌТА"?



И ИМЕР ИМЕРИ НАСТРАДА

оправдано предизвика жестоко револт кај севкупната меѓународна заедница, која уште еднаш нè потсети дека не треба само да ја посакуваме Европа, туку треба така и да се однесуваме. Всушност, не случајно пред сами-

от старт на изборите, ни порача дека од нас бара 110 проценти успешни избори, претпоставувајќи дека Република Македонија сè уште не е подготвена да го отсонува скандинавскиот сон.

Но, секојдневни инциденти? Тоа веројатно никој не мо-

да се воздржат од насилство. Останатото продолжи со истото темпо. Но, и не само тоа, туку на големо изненадување на севкупната македонска јавност, инцидентната лавина се префрли и кај македонскиот политички блок, при тоа почнувајќи, всушност како и секогаш, со банална причина. Овој пат тоа беше за местото за лепење плакати. "Рамстор плејс" ги предизвика на физички дуел симпатизерите на ВМРО-ДПМНЕ и на СДСМ, во раните утрински часови, во кој беше употребено и огнестрелно оружје.

Приказната нема крај, почнува со обвинувања од страна на ВМРО-ДПМНЕ дека нивни активисти, кои лепеле плакати, биле напаѓани од седумдесеттина активисти на СДСМ, кои пристигнале со дваесет возила. Меѓу нив се наоѓале и функционери, кои пристигнале вооружени, за што опозицијата вели дека поседува фотографии, кои на јавноста ќе ѝ ги презентира откако Министерството за внатрешни работи ќе излезе со официјални информации. Со малку поизменето сиже настапува владејачката СДСМ која, пак, тврди дека всушност нивни активисти биле напаѓани од страна на опозицијата, но не знаат кој пукал! Ќе чекале МВР да им каже! А, МВР сè уште собира докази, и нормално истрагата е во тек.

ЏАНГО НЕ ЖИВЕЕ ТУКА!

Има ли крај? Можеме ли да очекуваме дека инцидентите ќе престанат, особено по укорите на американската амбасадорка Џилијан Милановиќ, и конечно во фер и демократска атмосфера да го дочекаме петти јули? Тоа зависи, пред сè, од власта, која е одговорна за спроведување на изборите, од Министерството за внатрешни работи, и секако најмногу од претседателите на политичките партии, особено оние од албанскиот блок. И тука веројатно е најголемата стапица, во која паѓаат сите гра-



ШТО Е ЦЕЛТА НА АХМЕТИ?

ѓани на Република Македонија, затоа што сите ние ќе бидеме виновни за неуспехот на изборниот процес.

Поради што? Поради жестоката битка на ДУИ и на ДПА за власт, која на овие избори очигледно е поставена на ниво - живот или смрт, бидејќи секоја од нив има своја причина, зошто мора по секоја цена да ја освои власта.

Според наши неофицијал-

тини" за кои во оваа политичка кампања зборува претседателот на ДПА, Мендух Тачи, а кои според него, веќе се содржат во "белата книга", која одамна треба да ја објават. Во овие предмети, како што посочуваат извори од ДПА, ќе се видело вистинското лице на Али Ахмети, и неговата работа за време на воениот конфликт, што немало да им се допадне

зад ДУИ во 2002 година, веројатно, според нив, не знаејќи за какви лица се работи, а кои со овие инциденти го покажуваат токму тоа. ДПА цврсто стои на ставот дека инцидентите се произведени од ДУИ во соработка со МВР, како што всушност и објавија, презентирајќи ѝ ги на јавноста полициските "дребулии", добиени по завршувањето на еден од многуте инциденти. За нив ова е доказ дека ДУИ ја инволвира и полицијата, во својата намера да остане на власт.

Овие информации веднаш беа демантирани од Изборниот штаб на ДУИ, кои потенцираа дека полицаецот од кого биле одземени пиштолот, значката и лисиците, бил наводно киднапиран од страна на членови на ДПА.

И така во круг. Сите се виновни и сите се невини. И навистина можеби е така, бидејќи единствената институција, која може да даде одговор е Министерството за внатрешни работи, а тоа молчи, бидејќи првиот полицаец не бил министер за образование! Љубомир Михајловски-Џанго се однесува како да е директор на библиотека, а не на институција, која треба да спроведува ред и мир во државата, и која е најодговорна што десет дена по ред секојдневно се случуваат инциденти, за кои тој нема одговор кој стои зад нив. Што повеќе треба да му се случи на Џанго за да почне да работи?

КОГА ПОЛИЦИЈАТА НЕ МОЖЕ, СКОПСКОТО ПОДЗЕМЈЕ РЕШАВА!

Големиот карамбол кој се случи пред "Рамстор", а во кој двете најголеми политички партии, СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ, се обвинуваа меѓу себе за иницијатори на истиот, сè уште нема епилог. Министерството за внатрешни работи сè уште не соопштува никакви детали од него, иако неофицијално биле приведени неколку лица. Во меѓувреме ќе останат да лебдат во воздух информациите соопштени на прес-конференцијата на ВМРО-ДПМНЕ, на која беше потенцирано дека во овој инцидент биле вклучени високи функционери, како и дел од полицијата.

Но, што всушност се случило?

Според наши неофицијални информации, кавгата меѓу СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ се случила поради лепење и одлепување плакати, која подоцна прераснала во вистинска драма, а во која се вклучило скопското подземје. Тоа, како што велат нашите информации, ја "расчистило" ситуацијата на теренот, се разбира, на нивен начин!

ни информации, ДУИ се обидува да се задржи на власт, пред сè, поради хашките предмети, кои досега успешно успеваа да ги држи понастрана од македонските судови. Нивното процесуирање во Македонија би требало да отвори многу нови приказни или, според ДПА, "вис-

на многумина Албанци во Македонија. Токму затоа, велат нашите извори, тој на секој начин се обидува да се одржи на власт.

Другата албанска партија, ДПА, на овие избори, пак, сака на меѓународната заедница да ѝ докаже дека направил грешка што застанала